

20081382730

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 115 став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008) и член 148 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување на седницата, одржана на 17 јули 2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБ-ЧУВАРОТ НА ИМОТ

Член 1

Со овој правилник се определува долгорочниот кредитен рејтинг препорачлив за инвестирање (во натамошниот текст: рејтинг) како критериум за рангирање на банка како суб-чувар на имот.

Член 2

Рејтингот на банка која врши работи на суб-чувар на средствата на пензиските фондови треба да биде издаден најмалку од една од следниве ремирани меѓународни кредитни рејтинг агенции:

- а) Standard & Poor's;
- б) Moody's;
- в) Fitch.

Член 3

(1) Рејтинг на банка која врши работи на суб-чувар на средствата на пензиските фондови да биде:

- а) AA- или повисок според Standard&Poor's, или
- б) Aa3 или повисок според Moody's, или
- в) AA- или aa- или CU2- или повисок според Fitch

или нивни еквивалентни ознаки, врз основа на посебните правила и дефиниции кои ги користат кредитните рејтинг агенции од член (2) на овој правилник.

(2) Доколку банката постојано не го одржува рејтингот од став (1) на овој член, чуварот на средствата на пензиските фондови избира нов суб-чувар на имот.

Член 4

Специјализирана депозитарна институција која врши работи на суб-чувар на средствата на пензиските фондови може да биде Euroclear и/или Clearstream.

Член 5

Чуварот на имот доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување писмо и копија од извештај изготвен од страна на ремираната меѓународна кредитна рејтинг агенција со кои се потврдува рејтингот на банката суб-чувар на имот при склучување на договорот со суб-чуварот како и за секоја наредна промена на рејтингот.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумот за рангирање на суб-чуварите на имот („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2006).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1143/9
17 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.